

ПЕТОК (14.12.2018 г.)

Седница на ЗЕЛС



Денеска, 14.12.2018 г., градоначалникот на Општина Штип, Благој Бочварски ќе присуствува на третата седница на собрание на ЗЕЛС со почеток во 14:00 часот во просториите на хотел „Александар Палас“. Ова е прва седница на која ќе присуствува и премиерот на Република Македонија, Зоран Заев.

ВЧЕРА (13.12.2018 г.)



Седница на Сојуз на Борци

Вчера, 13.12.2018 г., се одржа седница на собранието на Сојуз на Борци со почеток во 10:00 часот во малата сала на Совет на Општина Штип со следниот дневен ред:

Избор на работно претседателство од 3 члена, записничар и двајца оверувачи на записникот

Избор на комисиии:

- Верификациона комисија од 3 члена
- Кандидациона комисија од 3 члена

Избор на општинско раководство за:

- Претседател
- Потпретседател
- Секретар

Актуелности

Дневни активности на јавни претпријатија

ЈП „Стипион 2011“ денеска ќе работи на следните активности:

- Реконструкција на крстосница кај улица Вита Поп-Јорданова
- Реконструкција на тиролска решетка на улица Партизанска
- Чистење на атмосферски канал на улица Партизанска
- Реконструкција на скали кај тврдина Исар
- Замена на улични светилки во градот



ЈП „Исар“ денеска ќе работи на следните активности:

- Приклучок на водоводна линија на улица Борко Талев
- Реконструкција на водоводна и канализациона линија за кружен тек на Булевар Гоце Делчев
- Санирање на дефект на водоводна линија на улица Радански пат
- Ископ за санирање на дефект на водоводна линија на улица Енгелсова
- Санирање на површини во населба Сењак 4

РЕ Паркови и зеленило:

- Уредување на корито во река Отиња
- Тековно одржување на паркови површини

СОВЕТ НА ОПШТИНА ШТИП
MUNICIPAL COUNCIL OF STIP



Ул. "Васил Главинов" 4Б
2000 Штип - Македонија

Одделение за поддршка на
Градоначалник на Општина Штип

Благој Бочварски

тел: +389(0) 32 22 66 00

факс: +389(0) 32 22 66 01

e-mail: gradonacalnik@stip.gov.mk